

Врз основа на член 68 став 1 и членовите 68а до 68з од Статутот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, член 2, 19 и 20 од Правилникот за критериумите, начинот и постапката за кандидирање и избор на Претседател на СДСМ за вонредни избори, со архивски број 02-322/3 усвоен на 4-тата седница на Централниот одбор на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија одржана на ден 26.11.2021, се објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК

за самокандидирање на кандидат за Претседател на СДСМ

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како модерна, отворена и демократска партија, согласно Статутот, Претседателот го избира на непосредни, вонредни внатрешни избори кои со Одлука на Извршниот одбор на СДСМ се распишани на ден 26.11.2021 година, и ќе се одржат на ден 12.12.2021 година.

За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани да се самокандидираат за Претседател на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија.

Кандидат за Претседател на СДСМ може да биде лице кое е најмалку 5 (пет) години член на СДСМ и најмалку еднаш бил избран од Конгресот на СДСМ за член на некои од органите на Партијата (претседател, заменик претседател, генерален секретар, член на централен одбор и член на надзорен одбор).

Кандидатот мора да ги исполнува пропишаните критериуми во овој правилник и во целост да ги почитува одредбите од Статутот.

Со доставената самокандидатура за Претседател, кандидатот во хартиена форма задолжително доставува:

- Пополнет “Образец 1” – Пријава за самокандидирање;
- Лична биографија;
- Партиска биографија;
- Програма за работа за 4-годишен период.

Заинтересираните кандидати своите кандидатури, ги доставуваат лично, најдоцна до 03.12.2021 година до Централната изборна комисија, во седиштето на СДСМ на ул Бихаќка број 8, Скопје, од 08:00ч до 16:00 часот, со целосна прилог документација во хартиена форма, во затворен плик со назнака „Самокандидатура за Претседател на СДСМ“.

Дополнителни информации и потребните обрасци се објавени на веб страната на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија www.sds.org.mk.

**Социјалдемократски сојуз на Македонија
Централна изборна комисија**